


гайтис



МУЗЕЈ НА  
СОВРЕМЕНАТА  
УМЕТНОСТ  
СКОПЈЕ

ГАЛЕРИЈА  
„ВИДИЦИ“

**ЈАНИС ГАИТИС  
YANNIS GAITIS**

САМОСТОЈНА ИЗЛОЖБА  
EXPOSITION INDIVIDUELLE

10. I — 10. II 1978

MUSÉE D'ART  
CONTEMPORAIN  
SKOPJE

АН-12БЧМ  
АСТАНДАРТ  
ТООНДЫК  
СИЛОД  
АЛМАТА  
"ИМДАС."

# СИНГЛ ЧИК СИЛАС

АСНОВЕН АЛГОРІТМЫ  
ЭЛДІВІЛДІК КОПСОВА

07.07.07 — 1.07

СИЛАС  
КОМПЕТЕНСАЦИЯ  
СИЛОД

Се чини дека припадноста на Јанис Гаитис на грчкото поднебје каде е роден и на францускиот духовен простор во кој работи подолг временски период, не може децидно да се определи. Оваа задача уште повеќе се усложнува кога се има предвид космополитската димензија на неговата личност.

За него пишувале авторитети како Енрико Крисполти, Жан Жак Левек, Жералд Гасио Тлабо, Пјер Сегер и други, а неговите настапи ширум светот на светски познатите манифестации, упатуваат на една значајна ликовна индивидуалност. Дотолку е поголемо нашето задоволство да презентираме дел од ова творештво во Музејот на современата уметност во Скопје, во чиишто простории, веќе го има своето значајно место објектот »Читачи« на Јанис Гаитис.

Поминувајќи низ неколку ликовни фази од кои и една апстрактна, тој во II половина на шеесетите години на овој век се определува за »човечињата«, кои оттогаш ги наследуваат непрестајно неговите дела. Тие се и главните мисионери на неговите идејно-ликовни размислувања за квинтесенцијата на редица најгорливи прашања, дилеми и проблеми на современото општество. Како набљудувач во детско љубопитство и со филозофско-социолошка задлабоченост, Гаитис е преокупиран од најзагрижувачките творевини на индустриската цивилизација: алиенацијата, уравниловката, анонимноста, изолацијата, пренаселеноста, херметизмот, хипер-продукцијата од една страна и теснобата, апатијата и депресијата од друга страна. Овој интерес значи ја има како примордијална етичката, социолошката димензија на нештата и како уметник пројавува искрена, хуманистичка загриженост за човечката судбина денес.

Јавувајќи се во таа смисла како вистински апологет на една ангажирана естетика, Гаитис со инфантилна непосредност ни го пре-

Il semble qu'il soit difficile de déterminer l'appartenance de Yannis Gaïtis au climat de la Grèce ou il est né et en même temps au climat culturel de la France où il travaille depuis assez longtemps. Cette entreprise se complique davantage quand on a en vue la dimension cosmopolite de sa personnalité.

De Gaïtis se sont occupées des autorités tels que Enrico Grispolti, Jean-Jacques Lévêque, Gérald Gassiot Talabot, Pierre Seghers et autres, tandis que sa participation, dans le monde entier, aux manifestations universelles bien connues témoigne d'une individualité artistique importante. D'autant plus grand est notre plaisir de pouvoir présenter une partie de sa création au Musée d'art moderne de Skopje, dans la collection duquel les »Lecteurs« de Yannis Gaïtis tiennent une place considérable.

Connaissant dans son évolution plusieurs phases, dont une abstraite, Yannis Gaïtis s'est orienté dans la deuxième partie des années soixante de notre siècle vers ces »bonhommes« qui, depuis lors, ne cesseront pas de peupler ses œuvres. Ce sont eux les missionnaires les plus importants de ses réflexions idéologiques et picturales sur la quintessence d'un nombre de questions ardues et de dilemmes du monde contemporain. Mu dans ses observations par une curiosité tout enfantine te par la profondeur de ses visions philosophiques et sociologiques, Yannis Gaïtis se préoccupe surtout des effets les plus graves de la civilisation industrielle: d'un côté, l'aliénation, l'égalitarisme, l'anonymat, l'isolation, la surpopulation, l'hermétisme, la surproduction et, de l'autre, l'angoisse, l'appétit et la dépression. Ce qui est donc primordial dans ses préoccupations. Ce qui est donc primordial dans ses préoccupations c'est la dimension éthique des choses. Artiste, il manifeste constamment un inquiétude humaniste sincère face à la condition de l'homme de nos jours.

зентира својот мошне индивидуализиран антropоморфизам. Тој негов свет го сочинува мултилицираниот архетип на еден шематизиран човек без никакви индивидуални обележја. Неговата немерлива константна прогресија најубедливо се соопштува преку сцените од секојдневието што ја имплицираат масовноста: манифестации, паради, натпревари, состаноци и сл. Оваа бројна публика е составена од набљудувачи или гледачи — од една вночанета, незаинтересирана и инертна маса која во таа колективност го доживува својот парадокс — немиот, мртов дијалог-апсолутната некомуникативност. На тој начин, широкиот меѓусебен духовен вакуум во мааста ја обесмислува физичката близост на луѓето. Потполната униформираност на неговите актери и нивната оп-артистичка дисциплинираност ги претвора (за разлика од динамичните толпи на познатиот шпански сликар Геновез) во некакви претстави на луѓе — робови, автомати или играчки, конечно во сериски индустриски продукти на денешната цивилизација. Таа втопеност во општата човечка маса или како уметникот ја наречува „човечки пејзаж“ или панорама, сосема ја уништува индивидуалноста. Човекот на Гаїтис иако е отуѓен, сепак се осмислува во колективот. Ако тој истиот тип на човек — безизразен, нечувствителен и пасивен, се извлече од таа заедница, престануваат и интересот на авторот и човечките вредности. Се чини дека тука се појавува идејно-филозофскиот лавиринт на авторот: бесмисленоста на човекот вон човечките заедници и неговата отуѓеност во толпата. Од друга страна, присутен е и стравот од загрижувачката прогресија на наталитетот како географско-физичка опасност и како психолошко-социолошка реперкусија. Од друга страна во неговите „човечки пејзажи“ кои постепено, ги заменуваат пејзажите на природата, не е предвидено место за било какви други биолошки структури.

Se présentant ainsi comme un véritable apologiste d'une morale engagée, Gaïtis nous fit voir, avec une spontanéité infantile son anthropomorphisme très individualisé. Son monde est, en réalité, constitué par l'acrétype multiplié d'une figure schématisée ne possédant pas de caractère individuel. Sa progression, constante et imperceptible se communique de façon la plus convaincante par des scènes de la vie de tous les jours impliquant la présence des masses: manifestations, parades, composé d'observateurs et de spectateurs constituant une masse figée, indifférente, inerte qui, dans la collectivité, atteigne son paradoxe: le dialogue muet, mort, l'incommunicabilité absolue. De cette façon, le grand vide spirituel des masses rend absurde la proximité physique des hommes. Le caractère uniforme absolute de ces acteurs et leur discipline op-arististique les transforment (contrairement aux masses dynamiques et pleines de chaleur du peintre espagnol Genovez) en hommes-robots, en automates ou en guignol et, en dernière analyse, en productions de série de la civilisation actuelle. Cette dispersion dans la masse des humains ou, comme l'artiste le dit, dans les »paysages des hommes« ou le panorama, a achevé de détruire toute individualité. Cependant, l'homme de Gaïtis, bien qu'aliéné, ne recouvre sa signification que dans la collectivité. En dehors d'elle, ce type d'homme indifférent, insensible, passif, cesse d'intéresser le peintre en même temps qu'il perd ses valeurs proprement humaines. Il semble que ce soit là précisément qu'apparaît le labyrinthe idéologique et philosophique de l'auteur: l'absurdité de l'homme en dehors de la collectivité et son aliénation au milieu des masses. On y peut constater, d'autre part, une peur de la progression inquiétante de la natalité en tant que danger géographique et physique et de ses répercussions psychologiques et sociologiques. C'est pour cela que dans les

Гаїтис применува мошне едноставно ликовно проседе: плошно, плакатско сликање, најчесто во црно-бели варијации. Кога е во прашање бојата, ги употребува пред сè при-марните, а фигурите ја подразбираат геомет-риската стилизација.

Зад оваа симплифицирана морфологија, првидна наивност и спонтан хумор, стои остра сатира на некои аспекти на современото општество за кои стана претходно збор, како болен ламент над човечката судбина. Од ин-вентивните слики, објекти и скулптури на Гаїтис излегуваат човечиња како од Пандорина кутија, со вночанет изглед и безгласен крик, апелирајќи за запазување на вредностите на човекот како индивидуа, за меѓусебната кому-никативност за создавање на една почовечка стварност од постојната.

Со овие настојувања Јанис Гаїтис се обидува да ги активира оние простори на човекот што значат «слобода, забава, знаење и ду-ховност», за што се застапува и познатиот ли-ковен теоретичар Мишел Рагон.


Соња Абаџиева Димитрова

»paysages des hommes« de Gaïtis, qui se sub-stituent insensiblement aux paysages de la na-ture, il n'y a pas de place pour les autres struc-tures biologiques.

Gaïtis se sert d'un procédé plastique très simple: peinture plate, de l'affiche, le plus sou-vant en variations du blanc et du noir. Quant aux couleurs, il préfère les couleurs élémentai-res tandis que ses figures supposent une stylisation géométrique. Derrière cette morpholo-gie simplifiée, cette ingénuité apparente et cet humour spontané ,on trouve une satire acérée de certains aspects de la société contemporai-ne dont on a parlé plus haut, qui est comme une lamentation douloureuse sur la condition de l'homme. Des tableaux inventifs et des objets de Gaïtis jaillissent, comme de la boîte de Pan-dore; des bonhommes à la figée, aux cris mu-ets, qui sont autant d'appels à conserver les valeurs de l'homme en tant qu'individu, à com-muniquer avec ses semblables et à construire une réalité plus humaine que l'actuelle.

Yannis Gaïtis s'efforce par là d'active ces »espaces humains« qui signifient »liberté, di-vertissement, savoir et spiritualité« et que pro-page également le théoricien bien connu de l'art, Michel Ragon.

Sonja Abadjieva Dimitrova



ЈАНИС ГАИТИС е роден во Атина 1923 година. Студирал на Школата за ликовни уметности во Атина. Подолго време живее и работи во Париз.

Адреса: Атина, Мавроматеон 35

Негови дела се наоѓаат во следните колекции: Музејот во Тел Авив, Музејот на модерната уметност во Рио де Жанеиро, Музејот на современата уметност во Скопје, Музејот на модерната уметност во Кипар, Музејот на Аљенде, Националната пинакотека во Атина и др.

Ne à Athènes en 1923.  
Il a étudié à l'Ecole des Beaux-Arts d'Athènes.

**Expositions individuelles:** Athènes, Paris, Turin, Florence, Milan, Venice, Rio de Janeiro, Chypre, Thessalonique, Chicago, San Diego, San Francisco, Los Angeles New York, Cologne, etc.

**Expositions collectives:** Biennale de Sao Paolo, Salon de Mai, Salon des Réalités Nouvelles, Salon des Comparasins, Salon Grands et Jeunes d' Aujourd'hui à Paris, Pittsburg Carnegie International aux expositions des groupes ORA et Kakra et beaucoup d'autres.

On trouve ses œuvres dans les collections suivantes: Musée de Tel Aviv, Musée d'Art Moderne de Rio de Janeiro, Musée d'Art Contemporain de Skopje, Musée d'Art Moderne de Chypre, Musée Aliende Pinacothèque Nationale d'Athènes etc.

Adresse: Athènes, Mavromateon 35

## ГРУПНИ ИЗЛОЖБИ

		1965	Париз, Изложба »Лице«, Галерија А Рио де Жанеиро, Изложба »Опиниано 65« Париз, Изложба »Наративна фигурација«
1948	Атина, Пан-хеленска изложба	1966	Париз, Изложба »Мала космогонија за еден осамен човек«, Галерија А Рио де Жанеиро, Изложба »Опиниано 66«, Музеј на модерната уметност
1958	Атина, Пан-хеленска изложба	1967	Гент, Рат Музеј Цирих, Изложба на наративна уметност Париз, Група Ора Сао Паоло, Меѓународно биенале Питсбург, Питсбург Карнефи Интернешел
1952	Сао Паоло, Меѓународно биенале	1968	Милано, Харлем и Атина, Изложба на групата Ора
1955	Париз, Есенски салон, Пети Пале	1970	Париз, Мајски салон
1956	Париз, Изложба на ликовните уметности	1971	Париз, Салон Компарезон Париз, Салон на големите и младите на денешнината Париз, Изложба »Уметникот и Контакти«
	Париз, Салон де Реалите Нувел	1972	Париз, Салон на големите и младите на денешнината Париз, Изложба »Уметност и Контакти«
1958	Париз, Салон де Реалите Нувел Леверкусен, Изложба на Галеријата Фашети	1977	Париз, Изложба »Човекот и шумата«, Аеродром Орли Париз, Меѓународен фестивал на современата уметност, Гран Пале.
	Рим, Микро — салонна Галеријата Тартаруга		
1960	Лондон, Грчки сликари, Редферн галерија Прато, Меѓународна изложба на абстрактната уметност		
	Париз, Салон де Компарезон		
1963	Сао Паоло, Меѓународно биенале		
1964	Атина, Група Кентра, Галерија Нес Морфес: Галерија А. Париз Париз, Изложба »Акција и одраз« Париз, »Секојдневни митологии«, Галерија А Рио де Жанеиро, »Нова фигурација на париската школа, Музеј на модерната уметност Атина, Заедничка изложба во Галеријата Мерлин		

## САМОСТОЈНИ ИЗЛОЖБИ

1944-1947	Атина, Галерија Парнасос	1969	Комо, Галерија Ил Салото
1954	Атина, Галерија Кендринон	1970	Милано, Галерија Ил Гиорно
1957	Париз, Галерија Дидро		Атина, Њу Гелери
1958	Ренс, (Франција) Галерија Друле		Атина, Гете Институт
1959	Торино, Галерија Ел Грифо	1971	Рим, Галерија Шнајдер
	Атина, Галерија Зигос		Кипар, Хилтон галерија
	Фиренца, Галерија Нумеро	1972	Париз, Арс/Контакт
1960	Авр (Франција), Галерија Портилан	1973	Атина, Галерија Десмос
1961	Париз, Галерија Дидро		Солун, Галерија Кохлиас
	Атина, Галерија Неес Морфес	1974	Атина, Галерија Десмос
1962	Париз, Галерија Сен — Жермен		Атина, Галерија Десмос
1964	Париз, Галерија А		Чикаго, Сркл галерија
	Атина, Галерија Мерлин		Сан Диего, Сркл галерија
1965	Рим, Галерија Шнајдер	1975	Сан Франциско, Сркл галерија
	Рио де Жанеиро, Галерија Релево		Лос Анђелос, Сркл галерија
1966	Париз, Галерија А		Лариса, Галерија Ритмос
	Атина, Галерија Хилтон		Атина, Изложбена сала Петсетанис
1967	Атина, Галерија Мерлин		Ника, Градско собрание
	Харлем (Холандија), Галерија Т		Атина, Галерија Полиплано
	Рио де Жанеиро, Галерија Релево	1976	Солун, Галерија Кохлиас
1968	Рим, Галерија Шнајдер		Њујорк, Сркл галерија
	Венеција, Галерија Ил Трафето	1977	Рим, Галерија Шнајдер
			Атина, Галерија Полиплано
			Келн, Галерија Баргера


КАТАЛОГ  
CATALOGUE


1. ЛОШ СПИЈАЧ, 1971  
MAUVAIS COUCHEUR  
скулптура во дрво,  $190 \times 65 \times 100$
2. СКАЛИЛА, 1971  
ESCALIER  
скулптура во дрво,  $200 \times 66 \times 17$
3. ЦРВЕН СИГНАЛ, 1971  
FEU ROUGE  
скулптура во дрво,  $182 \times 32 \times 32$
4. ПРЕНАСЕЛЕНОСТ, 1971  
SURPOPULATION  
скулптура во дрво,  $182 \times 56 \times 56$
- 5 ГОВОРНИК, 1972  
ORATEUR  
барелјеф во дрво,  $133 \times 84 \times 16$
6. СОНЦЕ, 1972  
SOLEIL  
барелјеф во дрво,  $140 \times 100 \times 19$
7. СИН ПРОЗОРЕЦ, 1973  
FENÊTRE BLEUE  
барелјеф во дрво,  $82 \times 60 \times 12$
8. БЕЛ ПРОЗОРЕЦ, 1973  
FENÊTRE BLANCHE  
барелјеф во дрво,  $128 \times 60 \times 40$
9. ЧОВЕК И ГЛЕДАЧИ, 1973  
HOMME ET SPECTATEURS  
масло на платно и боено дрво,  
 $200 \times 122 \times 10$
10. ЛИЧНОСТИ НА ЖОЛА ПОВРШИНА, 1973  
PERSONNAGE SUR SURFACE JAUNE  
масло на платно и боено дрво,
11. САЛА ЗА СОСТАНОЦИ, 1973  
SALLE DE CONFERENCES  
анвиронман во боено дрво,
12. ГРУПА ЛУЃЕ I, 1973  
GROUPE D'HOMMES I  
скулптура во боено дрво,  $165 \times 100 \times 30$
13. ГРУПА ЛУЃЕ II, 1973  
GROUPE D'HOMMES II  
скулптура во боено дрво,  $165 \times 90 \times 35$
14. ГРУПА ЛУЃЕ III 1973  
GROUPE D'HOMMES III  
скулптура во боено дрво,  $165 \times 80 \times 45$
15. ГРУПА ЛУЃЕ IV, 1973  
GROUPE D'HOMMES IV  
скулптура во боено дрво,  $165 \times 110 \times 35$
16. ПАРАДА, 1974  
PARADE  
масло на платно и боено дрво,  
 $200 \times 190 \times 10$
17. ЦРН ЧОВЕК ВО РАМКА, 1975  
HOMME NOIR ENCADRÉE  
барелјеф во боено дрво,  $96 \times 78 \times 5$
18. ЧОВЕЧКА МОЌ, 1975  
MAN POWER  
барелјеф во боено дрво,  $70 \times 45 \times 11$
19. МИРНО! 19775  
GARDE A VOUS!  
барелјеф во боено дрво,  $60 \times 45 \times 7$
20. НОВО МЕКСИКО, 1975  
NEW MEXICO  
масло на платно и дрво,  $200 \times 200$
21. преведи го  
LES SYMBLIGADES  
масло на платно и дрво,  $200 \times 200$
22. БЕЛИ ЛУЃЕ, 1975  
HOMMES BLANCS  
дрвена конструкција,  $180 \times 100 \times 40$

23. ЛУЛАШКА, 1975  
BALANÇOIRE  
конструкција во дрво и боен метал,  
 $260 \times 155 \times 25$
24. ЧОВЕК ОРМАР, 1976  
HOMME HARMOIRE  
конструкција од боено дрво,  $190 \times 47 \times 25$
25. ГЛАВА, 1976  
TÊTE  
скулптура во дрво,  $180 \times 40 \times 100$
25. ПАРАВАН, 1976  
PARAVANT  
скулптура од боено дрво,  $161 \times 175 \times 3$
27. КОНЗЕРВА САРДИНИ, 1976  
BOITE A SARDINES  
метален барелјеф и боено дрво,  
 $60 \times 57 \times 17$
28. ЧОВЕЧКИ ПЕЈЗАЖИ — ГОЛЕМИТЕ ЗАШТИТНИЦИ, 1976  
RAYSSAGES D'HOMMES — LES GRANDS PATRONS  
масло на платно,  $200 \times 200$
29. ЧОВЕЧКИ ПЕЈЗАЖИ — ПОГРЕБ, 1976  
PAYSAGES D'HOMMES L'ENTERREMENT  
масло на платно,  $200 \times 200$
30. ЧОВЕЧКИ ПЕЈЗАЖИ — СРЕДБА, 1976  
PAYLAGES D'HOMMES — LA RENCONTRE  
масло на платно,  $200 \times 200$
31. ЧОВЕЧКИ ПЕЈЗАЖИ, 1976  
PAYSAGES D'HOMMES  
масло на платно,  $200 \times 200$
32. ЧОВЕЧКИ ПЕЈЗАЖИ — ИДОЛИ, 1976  
PAYSAGES D'HOMMES — LES IDOLES  
масло на платно,  $200 \times 200$
33. ЧОВЕЧКИ ПЕЈЗАЖИ — МАНИФЕСТАЦИИ I, 1976  
PAYSAGES D'HOMMES — MANIFESTATION I  
масло на платно,  $200 \times 200$
34. ЖОЛТА ПАРАДА, 1977  
PARADE JAUNE  
масло и боено дрво,  $146 \times 114 \times 10$
35. ГЛЕДАЧИ, 1977  
SPECTATEURS  
масло на платно,  $146 \times 114$
36. ПАРАДА И СИНИ ГЛЕДАЧИ, 1977  
PARADE ET SPECTATEURS BLEUS  
масло и боено дрво,  $146 \times 114 \times 10$
37. МАНИФЕСТАЦИЈА II, 1977  
MANIFESTATION II  
масло и боено дрво,  $146 \times 114 \times 10$
38. СПОМЕНИ I, 1977  
SOUVENIRS I  
масло на платно и боено дрво,  
 $78 \times 55 \times 11$
39. СПОМЕНИ II, 1977  
SOUVENIRS II  
боено дрво,  $78 \times 55 \times 11$
40. СПОМЕНИ III, 1977  
SOUVENIRS III  
боено дрво,  $78 \times 55 \times 11$
41. ИСТОРИСКИ СПОМЕНИК, 1977  
MONUMENT HISTORIQUE  
масло и боено дрво,  $200 \times 100 \times 10$
42. ЖОЛТ ПРОФИЛ, 1977  
PROFIL JAUNE  
масло на платно,  $200 \times 100$
43. ДВЕ ТОЛПИ, 1977  
DEUX FOULES  
масло и боено дрво,  $200 \times 100 \times 10$
44. ОГЛЕДАЛО, 1977  
MIROIR  
масло и боено дрво,  $200 \times 100 \times 10$
45. МАНИФЕСТАЦИЈА ГЛЕДАНА ОД ГРБ, 1977  
MANIFESTATION DE DOS  
масло и боено дрво,  $200 \times 100 \times 10$

46. ЖОЛТА КОНСТРУКЦИЈА, 1977  
CONSTRUCTION JAUNE  
барелјеф во боено дрво,  $90 \times 82 \times 8$
47. ЦРНА КОНСТРУКЦИЈА I, 1977  
CONSTRUCTION NOIRE I  
барелјеф во боено дрво,  $90 \times 82 \times 8$
48. ЦРНА КОНСТРУКЦИЈА II, 1977  
CONSTRUCTION NOIRE II  
барелјеф во боено дрво,  $82 \times 50 \times 8$
49. БЕЛА КОНСТРУКЦИЈА I, 1977  
CONSTRUCTION BLANCHE I  
барелјеф боено дрво,  $90 \times 82 \times 12$
50. БЕЛА КОНСТРУКЦИЈА II, 1977  
CONSTRUCTION BLANCHE II  
барелјеф во боено дрво,  $82 \times 50 \times 8$
51. БЕЛА КОНСТРУКЦИЈА III, 1977  
CONSTRUCTION BLANCHE III  
барелјеф во боено дрво,  $82 \times 50 \times 8$







Graff's 72  
35





Photo: G. Sartori  
Stile: moderno  
Prezzo: lire 10.000

Издава:

Музеј на современата уметност — Скопје

Предговор и подготовка на каталогот:

Соња Абаџиева

Организација:

Александар Ѓурчинов

Ликовно обликување:

Димитар Малиданов,

Превод на француски:

Д-р Божо Настев

Печатници:

ООЗТ Графички — »Светлост« — Скопје

Тираж:

200 примероци

